



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издавања бр. 1032-Т-220 за огласи 1032-Т-221.

Среда, 26 септември 1956

БЕЛГРАД

БРОЈ 40

ГОД. XII

Цена на овој број е 30.— дин. — Претплата за 1956 година изнесува 1500.— дин., а за странство 2200.— динари. — Редакција: Улица Краљева Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28 838, Администрација 26 216. Продажно одделение 22-618. Трај. центар 28 010.

512.

Врз основа на точката 14 од Одлуката за амортизацијата на основните средства во здравствените установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/56), а во согласност со сојузниот државен секретар за работи на финансиите, пропишувам

УПАТСТВО

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ

I. Амортизација на основните средства

1. Делот од амортизацијата на основните средства на здравствените установи (во натамошниот текст: установите) што служи за замена на основните средства нема да се пресметува за оние основни средства за кои не се предвидени норми на отписот во прилогот бр. 2 кон Уредбата за попис и проценка на основните средства на здравствените установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/54), и тоа:

а) за подмладокот до 3 години возраст од групите 91 и 95, за другите говеда од групата 92, за основното стадо од групите 93 и 94 и за другото основно стадо од групата 95;

б) за книгите што имаат посебна вредност (ретки примероци и сл.).

2. Амортизацијата (делот за замена и делот за инвестиционо одржување) за предметите што и' се дадени на установата на бесплатно користење (од страна на Југословенскиот Црвен крст и сл.) ќе се пресметува и ќе се уплатува во амортизациониот фонд на установата.

3. Намалената амортизација на основните средства на установите што поради својот сезонски карактер работат еден дел од годината (точка 12 од Одлуката за амортизацијата на основните средства во здравствените установи) се предвидува во претсметката на приходите и расходите на установата и во така намален износ се калкулира во цените односно надоместоците на услугите.

4. Износот на амортизацијата на основните средства во претсметката на приходите и расходите на установите го пресметуваат според предвидената состојба на основните средства на 31 декември од годината што и' претходи на годината за која се прави претсметката (на пример во претсметката за 1957 година според предвидената состојба на 31 декември 1956 година).

По истекот на секој месец установите ги оптоваруваат своите трошоци за амортизација во височина на дванаесетти дел од годишниот износ на амортизацијата утврден со претсметката на приходите и расходите на установата. Вкупниот износ на амортизацијата намален во смисла на точката 12 од Одлуката за амортизацијата на основните средства во здравствените установи, установите што поради својот сезонски карактер работат еден дел од годината го распоредуваат на своите трошоци за амор-

тизација само во оние месеци кога работат (за време на сезоната).

Разликите меѓу износот на амортизацијата предвиден со претсметката на приходите и расходите на установата и износот на амортизацијата според фактичната состојба на основните средства на крајот на претходната година, се пресметуваат и се утврдуваат во текот на претсметковната година, а најдоцна до крајот на јануари следната година.

5. Отписите се вршат на тој начин што износите на пресметаната амортизација за одделни видови основни средства што се евидентираат на индивидуални картони, се распоредуваат заради книговодствен отпис на одделни предмети, според степенот на нивното користење во текот на годината, а според оценката на установата. За предметите што се евидентираат само на збирни картони, пресметаната амортизација не се распоредува на одделни предмети.

Под вид на основни средства се подразбираат оние предмети на една група за кои се определени исти норми на отписот.

Ако се отпишани сите предмети од ист вид, натамошни отписи не се вршат.

6. Амортизацијата на отпишаните основни средства што можат и натаму да се употребуваат, се пресметува и се уплатува во височина на пропишаните норми на отписот и на инвестиционото одржување, се' додека се наоѓаат во употреба односно додека не се расходуваат, ако го определи тоа органот од точката 11 на Одлуката за амортизацијата на основните средства во здравствените установи. Оваа амортизација посебно се евидентира.

7. Во текот на годината прибавените (набавените или бесплатно примените) основни средства за кои според одредбите од точката 6 став 3 на Одлуката за амортизацијата на основните средства во здравствените установи не се пресметува и не се уплатува амортизација во годината кога се набавени, не се отпишуваат во таа година.

За основните средства што поради дотраеност се расходуваат пред да бидат наполно отпишани се врши во годината во која се расходуваат отпис и амортизација во височина на уште неотпишаниот и неамортизиран износ. Овој износ се уплатува во амортизациониот фонд на установата и се книжи на товар на трошоците на амортизацијата.

II. Замена на основните средства

8. Средствата на амортизациониот фонд наменети за замена на основните средства можат да се користат:

а) за набавка на истоимени основни средства како и на оние што се заменуваат;

б) за набавка на основни средства што служат за иста функција или за иста основна дејност како и на средства што се заменуваат а кои медицинско-технички се посовршени (на пример: место стара оперативна маса — нова посовремена; место обична ламба за операции — нова со рефлектор; место маска за наркоза — апарат »Romolus»; место ножна забарска машина — електрична забарска

машина или «Unit» апарат; место кошула — пижама итн.);

в) заради пополнување капацитетот што поради дотраеност на постојните основни средства е намален, та нема соодветна височина (на пример: установата има рентген-апарат кој поради дотраеност наместо 6 може да работи само 3 часа дневно, та набавува нов со кој ќе го пополни капацитетот; установата има три камиона со носивост по 6 тони, но поради дотраеност тие можат да носат товар од по 4 тони, та се набавува уште еден итн.);

г) за набавка на главни делови на основни средства со кои се заменуваат ваквите дотраени делови, ако со таа замена се продолжува нормалниот век на траењето на основните средства (на пример: мотор на камион и сл.).

Ако со замената на одделни делови не се продолжува предвидениот век на траењето, таква замена односно работи на основните средства не можат да се вршат од средствата на амортизациониот фонд наменети за замена, туку претставуваат инвестиционо или текушто одржување;

д) за набавка на основни средства дадени на установата на бесплатно користење во смисла на точката 2 од ова упатство, ако ваквите основни средства ќе бидат одземени од здравствената установа или расходувани;

ф) за уплата на вредноста на приплодот на основното стадо.

III. Инвестиционо одржување

9. Делот на амортизацијата што служи за инвестиционо одржување на основните средства се пресметува со примена на нормите на инвестиционото одржување врз основницата за амортизација на овие основни средства за кои е предвидена норма на инвестиционото одржување во Прилогот 2 кон Уредбата за попис и проценка на основните средства на здравствените установи.

Одржувањето на основните средства за кои не се пресметува делот на амортизацијата за инвестиционо одржување според одредбата од претходниот став (категиорите 7, 8, 9 и групите 63 и 65), се врши од средствата предвидени за режиски трошоци според претсметката на приходите и расходите на установата.

IV. Амортизациониот фонд

10. Средствата на амортизациониот фонд наменети за замена на основните средства и средствата наменети за инвестиционо одржување се евидентираат во книговодството на установата на посебни сметки.

11. Вредноста на продадените основни средства ја внесуваат установите во својот амортизациониот фонд (во делот за замена).

Кога при продажбата и ликвидацијата на основните средства трошоците на демонтажата се поголеми од вредноста на деловите на расходуваниите основни средства, ваквите трошоци се книжат како вонредни расходи.

12. Средствата на амортизациониот фонд што до 31 декември 1955 година служел и за замена и за дополнување на основните средства, како и за нивно инвестиционо одржување, ќе ги распореди управниот одбор на установата според состојбата на амортизациониот фонд на 31 декември 1955 година, вклучувајќи го и износот на пресметаната амортизација што не е пренесен во амортизациониот фонд до крајот на 1955 година.

Делот од овие средства што управниот одбор ќе го определи за дополнување на основните средства се пренесува во инвестициониот фонд, а делот од средствата определен за замена и инвестиционо одржување останува во амортизациониот фонд.

V. Инвестициониот фонд

13. Приходите и расходите на инвестициониот фонд се утврдуваат со посебна претсметка. Претсметката на инвестициониот фонд се донесува за една година.

14. Ако установата спрема одобрената завршна сметка за претходната година има вишок на приходите над расходите, а дел од тој вишок на приходите се внесува во инвестициониот фонд, установата може да изврши измена на претсметката на инвестициониот фонд и така изменетата претсметка му ја доставува на согласност на органот од точката 10 на Одлуката за амортизацијата на основните средства во здравствените установи.

15. Во претсметката на приходите на инвестициониот фонд се внесуваат:

а) непотрошените средства од претходниот период;

б) амортизацијата на сите основни средства што спаѓаат во категоријата 1 според одредбите од Уредбата за попис и проценка на основните средства на здравствените установи (точка 7 од Одлуката за амортизацијата на основните средства во здравствените установи) — за периодот за кој се прави претсметката;

в) дотациите наменети на овој фонд;

г) другите приходи на фондот.

16. Во претсметката на расходите на инвестициониот фонд се предвидуваат средства за:

а) адаптации;

б) подигање здравствени објекти (новоградби и опрема);

в) подобрување опременоста на установите (дополнување на основните средства).

Средствата што не ќе бидат ангажирани според претсметката на фондот како негови расходи, како и средствата ангажирани а непотрошени се пренесуваат во наредната година.

17. Установите што според републичките прописи имале фонд за замена и дополнување формиран од вишокот на приходите според завршната сметка, средствата на овој фонд ќе ги пренесат во инвестициониот фонд.

VI. Други одредби

18. Од средствата на амортизациониот и инвестициониот фонд може да се набавува и материјал со чија обработка ќе се добијат основни средства. Од средствата на овие фондови можат да се плаќаат и надоместоци за обработка на основните средства.

19. Користењето на средствата за инвестиции се врши врз основа на инвестиционата програма според прописите за изработка и одобрување на инвестиционата програма. Со програмата се определуваат: видовите на работите односно набавките, височината на потребните средства, периодот за извршување на работите по тримесечја и образложение на потребите за извршување на работите.

20. Народната банка врши контрола на наменската употреба на средствата на амортизациониот и инвестициониот фонд, а за користење на средствата според точката 19 од ова упатство установата е должна да и ја поднесе на Народната банка инвестиционата програма.

21. Средствата на амортизациониот и инвестициониот фонд на установата можат да се употребат само за потребите на установата чии се фондовите.

22. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 500

13 септември 1956 година

Велград

Секретар
за народно здравје
на Сојузниот извршен совет,
д-р Жерберт Краус, с. р.

513.

Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уредбата за организацијата, послушањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53) и членот 1 точка 4 од Уредбата за наплата на придонесот за детската заштита за време на траењето на „Детската недела“ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 42/54), донесувам

РЕШЕНИЕ**ЗА ПУштаЊЕ ВО ОПТЕК НА ДОПЛАТНА ПОШТЕНСКА ФРАНКО И ПОРТО МАРКА ПО ПОВОД „ДЕТСКАТА НЕДЕЛА“ ВО 1956 ГОДИНА**

На 30 септември 1956 година ќе се пушти во оптек доплатна поштенска франко и порто марка по повод „Детската недела“ во 1956 година, секоја во вредност од 2 динара.

Сликата на двете марки прикажува деца како грабат книга од гуска (според еден уметнички релјеф). Под мотивот вртан е натписот „Југославија“ а над него текстот: „Дечја недела 1956“ — сè со латиница. Ознаката на вредноста со „2“ е во долниот десен агол од марката. На порто марката во долниот лев агол вертикално стои уште зборот „порто“ — со латиница. Бојата на франко марката е темнозелена, а на порто марката црнојоргованеста.

Овие марки ќе бидат во продажба и задолжителна употреба како доплатни поштенски марки за време на траењето на Детската недела, од 30 септември до 6 октомври 1956 година.

Бр. 9861

17 септември 1956 година

Белград

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и телефоните

Го застапува

Генералниот директор,
Владимир Шени, с. р.

514.

Врз основа на членот 17 а во врска со членот 12 од Уредбата за управување со фондовите за унапредување на селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/56), Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ ПРЕМИИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА СОРТНО СЕМЕ ОД ПЧЕНИЦА, 'РЖ, ОЗИМ ЈАЧМЕН, ОВЕС, ОРИЗ И СОЈА**

1. Во Одлуката за давање премии на селскостопанските производители за сортно семе од пченица, 'рж, озим јачмен, овес, ориз и соја („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/56), ставот 1 од точката 2 се менува и гласи:

„За семенска пченица, 'рж, овес и озим јачмен премијата на селскостопанските производители ќе им се исплатува покрај слободно формираната откупна цена“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 август 1956 година.

Бр. 4648

8 септември 1956 година

Белград

Сојуз на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ

Погпретседател
на Управниот одбор,
Миленко Бојаниќ, с. р.

Го заменува

Генералниот секретар,
вж. Јордан Блажевски, с. р.**УКАЗИ**

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на прелог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДНИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ЛИБИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ЛИБИЈА**

I

Се отповикува

Марко Никезиќ од должноста извонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Либија.

II

Се назначува

Јосип Герѓа, извонредниот и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Египет и за извонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Либија.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 18

20 септември 1956 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ**СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 31 од 30 јуни 1956 година објавува:

Одлука за условите под кои се врши намалување на катастарскиот приход од земјиштето поради намалување приносот поради елементарни несреќи, растениски болести и штетници или поради други вонредни настани;

Одлука за републичкиот фонд за патинта и за фондовите за патинта на автономните единици;

Одлука за управување и употреба на средствата на републичкиот фонд на водите;

Одлука за спроведување на задолжителното здравствено реосигурување;

Одлука за посебните норми на придонесот за здравственото осигурување;

Уредба за спроведување на спојувањето на Рударскиот и Геолошкиот факултет на Универзитетот во Белград во нов Рударско-геолошки факултет на Универзитетот во Белград;

Уредба за издвојување и управување со шумите за одбрана на насипите;

Правилник за организацијата и работата на средните земјоделски и средните шумарски школи;

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске, во бројот 34 од 30 јуни 1956 година немаат службен дел.

Во бројот 37 од 13 јули 1956 година објавуваат: Уредба за определување градежните објекти за кои републичкиот Градежен инспекторат односно народните одбори на околините ќе осниваат комисији

за преглед на изведените градежни објекти во 1956 година.

Во бројот 36 од 12 јули 1956 година немаат службен дел

Во бројот 37 од 13 јули 1956 година објавуваат:

Закон за укинување на членот 5 од Законот за прекршоците против јавниот ред и мир;

Закон за Високата управна школа во Загреб;

Закон за Високата стопанската школа во Загреб;

Закон за вишите школи за медицински сестри;

Закон за виштите школи на техничарите од здравствената струка;

Закон за школите за болничари;

Одлука за измена на границата меѓу Народна Република Хрватска и Народна Република Босна и Херцеговина;

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за општественото управување со вишите школи;

Одлука за доделување почесна пензија и постојана помош;

Одлука за височината на дневниците и на надоместокот поради одвоениот живот од фамилијата за службениците на републичките органи и установи;

Решение за именување претседател и членови на Советот за култура и наука на Народна Република Хрватска;

Решение за именување претседател и членови на Советот за просвета на Народна Република Хрватска;

Решение за именување претседател и членови на Советот за народно здравје на Народна Република Хрватска;

Решение за именување претседател и членови на Советот за социјална заштита на Народна Република Хрватска;

Правилник за измена на Правилникот за студентската пракса на вишите педагошки школи

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 23 од 12 јули 1956 година објавува:

Решение за составот на Советот за школство на НРС;

Решение за составот на Советот за култура и просвета на НРС;

Решение за составот на Советот за здравство на НРС;

Решение за составот на Советот за социјално осигурување на НРС;

Решение за разрешување и именување на секретарот и државниот потсекретар во Државниот секретаријат за финансии на НРС и во секретаријатите на Извршниот совет на НРС;

Решение за дополнително именување членови на управниот одбор на Народната банка на ФНРЈ — Централна за НР Словенија

Во бројот 24 од 19 јули 1956 година објавува само одлуки на народните одбори.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 13 од 26 мај 1956 година објавува:

Тарифа за надоместокот за експроприрани земјишта во 1955 година на територијата на НР Македонија;

Правилник за полагање испит за квалификувани и висококвалификувани работници кои се здобиле со стручна спрема по пат на приучување;

Исправка на Правилникот за дипломски испит во средните стручни школи

Во бројот 14 од 29 мај 1956 година објавува:

Закон за органите на управата во НР Македонија;

Закон за задолжително учество на граѓаните во отстранување на општа опасност

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 12 од 26 јуни 1956 година објавува:

Уредба за оснивање Онколошкиот диспансер на Народна Република Црна Гора;

Тарифа за надоместокот за експроприраните земјишта;

Уредба за ветеринарниот преглед на добитокот што се испраќа на заеднички планински пасишта;

Упатство за измени на Упатството за признавање на сточната спрема и за полагање стручни испити за возачите на моторни возила;

Одлука за распоредба на општата норма на придонесот за социјално осигурување;

Одлука за височината на премијата и на надоместокот за одделни случаи на задолжително реосигурување и за постапката за остварување на надоместокот;

Одлука за условите за установување и за височината на посебните норми на придонесот за здравствено осигурување

Во посебно издание на „Службен лист на ФНРЈ“ излегоа од печат

Додаток на „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 37

ПРОГРАМА НА ГРАДИВОТО ЗА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА КВАЛИФИЦИРАН И ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАН РАБОТНИК ВО ТРГОВИЈАТА

Цена 60 динари

Додаток на „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 38

ПОСЕБНИ УЗАНСИ СПОРЕД КОИ ОВЛАСТЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КЕ ВРШАТ КУПУВАЊЕ НА ТУТУН ПО ЦЕНИТЕ ОД ТОЧ. 1 НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЈВИСОКИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ ЗА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ И КЛАСИ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1956 ГОДИНА („СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“, бр. 11/56)

Цена 80 динари

Порачки прима Комерцијалното одделение на „Службен лист на ФНРЈ“, Белград, Краљевика Марка ул. бр. 9. Жиро сметка 1032-Т-230.

СОДРЖИНА:

| | Страна |
|---|--------|
| 512. Упатство за спроведување на Одлуката за амортизацијата на основните средства во здравствените установи — — — — | 717 |
| 513. Решение за пуштање во оптек на доплата на поштенска франко и porto марка по повод Детската недела — — — — | 719 |
| 514. Одлука за измена на Одлуката за давање премии на селскостопанските производители за сортно семе од пченица, рж, озим јачмен, овес, ориз и соја — — — — | 719 |